

Службен весник

на Република Македонија

Број 112

19 јуни 2018, вторник

година LXXIV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2178. Одлука за давање согласност на инвестиционите програми на Македонски железници Транспорт АД – Скопје за период од 2018 година до 2020 година.....	2	2182. Објава од Министерството за надворешни работи.....	7
2179. Одлука за давање согласност на Финансиската програма на Македонски железници Транспорт АД – Скопје за 2018 година.....	2	2183. Упатство за изменување и дополнување на Упатството за начинот и условите за поединечно известување за кредитите одобрени на нерезиденти.....	7
2180. Одлука за висина на надоместоците за активности на заштита и благосостојба на животните како и начин на нивна наплата.....	2	2184. Упатство за изменување и дополнување на Упатството за начинот и условите за поединечно известување за кредитите земени од нерезиденти.....	7
2181. Решение за разрешување од должноста директор на КПУ Затвор Прилеп.....	7	Огласен дел	1-56

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2178.

Врз основа на член 5 став (8) од Законот за железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија“ бр.48/10, 23/11, 80/12, 155/12, 163/13, 42/14, 130/14, 152/15, 31/16 и 178/16), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Друштвото, на седницата, одржана на 12.6.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИНВЕСТИЦИОНИТЕ ПРОГРАМИ НА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ТРАНСПОРТ АД – СКОПЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2018 ГОДИНА ДО 2020 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на инвестиционите програми на Македонски железници Транспорт АД – Скопје, содржани во Бизнис планот за работење на Македонски железници Транспорт АД – Скопје за период од 2018 година до 2020 година и усвоени од Управниот одбор на Друштвото, со Одлука бр.2558/1-13 од 7.12.2017 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-1300/2
12 јуни 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2179.

Врз основа на член 5 став (8) од Законот за железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија“ бр.48/10, 23/11, 80/12, 155/12, 163/13, 42/14, 130/14, 152/15, 31/16 и 178/16), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Друштвото, на седницата, одржана на 12.6.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКАТА ПРОГРАМА НА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ТРАНСПОРТ АД – СКОПЈЕ ЗА 2018 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Финансиската програма на Македонски железници Транспорт АД – Скопје, содржана во Бизнис планот за работење на Македонски железници Транспорт АД – Скопје за 2018 година и усвоена од Управниот одбор на Друштвото, со Одлука бр.2558/1-12 од 7.12.2017 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-1300/1
12 јуни 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2180.

Врз основа на член 54 став (4) од Законот за заштита и благосостојба на животните („Службен весник на Република Македонија“ бр.149/14,149/15 и 53/16) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.6.2018 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА АКТИВНОСТИ НА ЗАШТИТА И БЛАГОСОСТОЈБА НА ЖИВОТНИТЕ КАКО И НАЧИН НА НИВНА НАПЛАТА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висина на надоместоците за активности на заштита и благосостојба на животните како и начинот на нивна наплата.

Член 2

Висината на надоместоците за активностите на заштита и благосостојба на животните утврдени во членовите 5, 10, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 41, 42, 44, 45, 50 и 51 од Законот за заштита и благосостојба на животните кои се вршат од страна на Комисијата за заштита и благосостојба на животните и Агенцијата за храна и ветеринарство, се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на оваа одлука.

Член 3

Висината на надоместоците за активностите на заштита и благосостојба на животните утврдени во членовите 28, 30, 31, 32, 44 и 50 од Законот за заштита и благосостојба на животните кои се вршат од страна на овластените субјекти или лица, и одобрените прифатилишта, се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на оваа одлука.

Член 4

(1) Надоместоците за активностите на заштита и благосостојба на животните кои се вршат од страна на Комисијата за заштита и благосостојба на животните и од Агенцијата за храна и ветеринарство се наплаќаат по спроведената активност во Буџетот на Република Македонија.

(2) Надоместоците за активности на заштита и благосостојба на животните кои се вршат од страна на овластените субјекти или лица, и одобрените прифатилишта се наплаќаат по спроведената активност на нивната приходна сметка.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5189/1
12 јуни 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

Прилог 1

Висина на надоместоците за активности на заштита и благосостојба на животните кои се вршат од страна на Комисијата за заштита и благосостојба на животните и Агенцијата за храна и ветеринарство.

Ред Бр	Активност	Субјект корисник на активността	Единечна цена (денари) без ДДВ
1.	Давање на совети на телата за благосостојба на животните од институциите корисници и снабдувачи на експериментални животни	Правно лице	3000
2.	Подготовка и давање на научна и техничка експертиза за условите за одобрување на кланиците	Правно лице	9000
3.	Подготовка и давање на научни мислења за упатствата дадени од страна на производителите на опрема за користење и одржување на опремата за фиксирање и омамување на животните при колење и убивање на животните	Правно лице	6000
4.	Подготовка и давање на научни мислења за упатствата за добра пракса	Правно лице	6000
5.	Подготовка и давање на мислења за капацитетот и способноста на субјектите кои вршат обука за издавање на сертификатот за компетентност за стручните лица во кланиците	Правно лице	3000
6.	Издавање на одобрение на одгледувачи, снабдувачи и корисници на животни кои се чуваат за научни цели	Правно лице	15000
7.	Одобрување на барање за	Правно лице	5000

Ред Бр	Активност	Субјект корисник на активноста	Единечна цена (денари) без ДДВ
	промена на одобрение на одобрени одгледувачи, снабдувачи и корисници на животни кои се чуваат за научни цели		
8.	Одобрување на проект за експерименти со животни	Правно лице	10000
9.	Изменување, обновување и повлекување на одобрението за проект	Правно лице	3000
10.	Регистрација на одгледувачница за домашни миленици	Правно лице/физичко лице	1000
11.	Регистрација на продавница за домашни миленици	Правно лице	3000
12.	Одобрување на прифатилиште за бездомни кучиња и нерегистрирани кучиња	Правно лице	6000
13.	Спроведување на обука за чување и одгледување опасни кучиња	Правно лице/физичко лице	1500
14.	Овластување на лица кои вршат тест за социјализација на куче	Физичко лице	1000
15.	Спроведување на тест за социјализација на куче	Правно лице/физичко лице	1000
16.	Издавање на одобрение за контролен пункт за животни	Правно лице	15000
17.	Издавање на одобрение на превозници на животни	Правно лице	1500
18.	Издавање на овластување на субјектите кои ја спроведуваат обуката за добивање на уверението за компетентност за возачите и надзорниците при превозот со животни	Правно лице	10000
19.	Издавање на сертификат за превозни средства	Правно лице	10000

Ред Бр	Активност	Субјект корисник на активноста	Единечна цена (денари) без ДДВ
20.	Издавање на овластување на субјекти кои ја вршат обуката и издаваат сертификат за компетентност за заштита и благосостојба на животните за време на колење и убивање на животни и придружни операции во кланица	Правно лице	10000
21.	Дополнителна официјална контрола	Правно лице/физичко лице	*

* За дополнителна официјална контрола од точка 21 од табелата висина на надоместоците ги опфаќа следниве трошоци:

- за патни трошоци во висина од 20% од цената на горивото за секој изминат километар, сметано од местото на тргнување и враќање до/од местото на вршење на официјалната контрола и
- за трошоци за официјален ветеринар во висина од трошоците за пресметка на плата за официјален ветеринар за секој работен час.

Прилог 2

Висина на надоместоците за активности на заштита и благосостојба на животните кои се вршат од страна на овластени субјекти или лица и одобрени прифатилишта.

Ред Бр	Активност	Субјект корисник на активността	Единечна цена (денари) без ДДВ
1.	Спроведување на тест за социјализација на куче	Правно лице/физичко лице	1000
2.	Спроведување дресура (ресоцијализација) на кучиња од ден	Правно лице/физичко лице	700
3.	Заловување и чување на регистрираните и нерегистрираните кучиња од ден*	Правно лице/физичко лице	250
4.	Издавање на уверението за компетентност за возачите и надзорниците при превозот со животни	Физичко лице	3000
5.	Издавање на сертификат за компетентност за заштита и благосостојба на животните за време на колење и убивање на животни и придружни операции во кланица	Физичко лице	3000

*Надоместокот од точка 3 на оваа табела, се однесува за заловување и еден ден сместување на куче во прифатилиште. За секој нареден ден престој на куче во прифатилиште се наплаќа надоместок според точка 3 на овој прилог.

2181.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/2006, 57/2010, 170/2013, 43/2014, 166/2014, 33/2015, 98/2015, 11/2016 и 21/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 18 јуни 2018 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР
НА КПУ ЗАТВОР ПРИЛЕП**

1. Слободанчо Ристески се разрешува од должноста директор на КПУ Затвор Прилеп.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24 – 6093/1
18 јуни 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ
РАБОТИ**

2182.**ОБЈАВА**

Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Италијанската Република за полициска соработка, потпишан во Рим на 1 декември 2014 година, ратификуван од Собранието на Република Македонија и објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 63/2015, ратификуван и во Република Италија, во согласност со неговиот член 12, влезе во сила на 29 мај 2018 година – со датумот на приемот во Министерството за надворешни работи на Република Македонија на известувањето добиено од италијанска страна за исполнети внатрешно – правни услови за влегување во сила на Договорот.

5 јуни 2018 година
Скопје

Министер,
Никола Димитров, с.р.

**НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

2183.

Врз основа на член 48 став 1 точка 3 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15, 6/16 и 83/18), член 42 став 2 од Законот за девизно работење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/01, 49/01, 103/01, 51/03, 81/08, 24/11, 135/11, 188/13, 97/15, 153/15 и 23/16) и точка 12 од Одлуката за начинот и условите за евидентирање и поднесување извештаи за склучените кредитни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 173/15 и 105/18), гувернерот на Народната банка на Република Македонија го донесе следново

УПАТСТВО

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА
ПОЕДИНЕЧНО ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА КРЕДИТИТЕ
ОДОБРЕНИ НА НЕРЕЗИДЕНТИ**

1. Во Упатството за начинот и условите за поединечно известување за кредитите одобрени на нерезиденти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 212/15 и 200/16), во потточката 8.2, во ставот 1, алинеја 5, броевите: „78/11, 156/11, 58/12, 173/12, 51/13, 144/13, 151/13, 186/13, 96/14, 125/14, 19/15 и 106/15“ се заменуваат со бројот: „141/16“.

Во потточката 8.3, во ставот 1, алинеја 2, зборот: „Одлуката“ се заменува со зборот: „прописот“.

2. Во точката 9, во ставот 1, зборовите: „со поднесување анекс на договорот или друг документ од кој може да се видат промените на условите“ се заменуваат со зборовите: „за што известувачот го доставува образецот НПП“.

По ставот 1, се додаваат два нови става 2 и 3, коишто гласат:

„Субјектите од јавниот сектор, при промена на договорните услови, покрај образецот НПП, задолжително доставуваат и анекс на договорот до Народната банка, или друг документ од кој може да се видат промените на условите.“

Субјектите од јавниот сектор ги опфаќаат:

- државата – којашто се состои од: владините единици на сите нивоа – централна и локална власт; сите социјални фондови на сите нивоа на Владата; и сите непазарни непрофитни институции коишто се контролирани или финансирани од владините институции;

- јавните нефинансиски друштва – контролирани од владините институции, при што под „контрола“ се подразбира можноста да се одредува политиката на управување со претпријатието преку назначување директори; преку сопственост од над 50% од гласачкото тело; или преку специјален акт, декрет или регулатива со кој се овозможува Владата да ја одредува деловната политика или да назначува раководни лица;

- јавните финансиски друштва – депозитни и недепозитни финансиски посредници, основани и контролирани од државата.“

Ставовите 2, 3, 4 и 5 стануваат ставови 4, 5, 6 и 7.

3. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јули 2018 година.

У бр. 09-20744/2
18 јуни 2018 година
Скопје

Гувернер,
д-р **Анита Ангеловска-Бежоска**

2184.

Врз основа на член 48 став 1 точка 3 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15, 6/16 и 83/18), член 42 став 2 од Законот за девизно работење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/01, 49/01, 103/01, 51/03, 81/08, 24/11, 135/11, 188/13, 97/15, 153/15 и 23/16) и точка 12 од Одлуката за начинот и условите за евидентирање и поднесување извештаи за склучените кредитни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 173/15 и 105/18), гувернерот на Народната банка на Република Македонија го донесе следново

УПАТСТВО ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ПОЕДИНЕЧНО ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА КРЕДИТИТЕ ЗЕМЕНИ ОД НЕРЕЗИДЕНТИ

1. Во Упатството за начинот и условите за поединечно известување за кредитите земени од нерезиденти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 212/15 и 200/16), во потточката 8.2, во ставот 1, алинеја 6, броевите: „78/11, 156/11, 58/12, 173/12, 51/13, 144/13, 151/13, 186/13, 96/14, 125/14, 19/15 и 106/15“ се заменуваат со бројот: „141/16“.

Во потточката 8.3, во ставот 1, алинеја 2, зборот: „Одлуката“ се заменува со зборот: „прописот“.

2. Во точката 9, во ставот 1, зборовите: „со поднесување анекс на договорот или друг документ од кој може да се видат промените на условите“ се заменуваат со зборовите: „за што известувачот го доставува образецот НД1“.

По ставот 1, се додаваат два нови става 2 и 3, коишто гласат:

„Субјектите од јавниот сектор, при промена на договорните услови, покрај образецот НД1, задолжително доставуваат и анекс на договорот до Народната банка, или друг документ од кој може да се видат промените на условите.“

Субјектите од јавниот сектор ги опфаќаат:

- државата - којашто се состои од: владините единици на сите нивоа – централна и локална власт; сите социјални фондови на сите нивоа на Владата; и сите непазарни непрофитни институции коишто се контролирани или финансирани од владините институции;

- јавните нефинансиски друштва - контролирани од владините институции, при што под „контрола“ се подразбира можноста да се одредува политиката на управување со претпријатието преку назначување директори; преку сопственост од над 50% од гласачкото тело; или преку специјален акт, декрет или регулатива со кој се овозможува Владата да ја одредува деловната политика или да назначува раководни лица;

- јавните финансиски друштва – депозитни и недепозитни финансиски посредници, основани и контролирани од државата.“

Ставовите 2, 3, 4 и 5 стануваат ставови 4, 5, 6 и 7.

3. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јули 2018 година.

У бр. 09-20744/3
18 јуни 2018 година
Скопје

Гувернер,
д-р **Анита Ангеловска-Бежоска**



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2018 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2018112